

ПЕРСОНАЛЕН АУДИО СИСТЕМ

Упатство за употреба

Почнување со работа

USB репродукција

Bluetooth

Тјунер

Прилагодување на звук

Други операции

Дополнителни информации

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Да се намали ризик од пожар или електричен шок не го изложувајте апаратот на дожд или влага.

Да намалите ризик од пожар не ги покривајте отворите за вентилација со весници, чаршафи, завеси и т.н.

Апаратот не го изложувајте на отворен извор на пламен (на пр. свеќа).

Да намалите ризик од пожар или електричен шок, апаратот не го изложувајте на пад или прскање и не ставајте предмети полни со течност како на пр. вазни. Бидејќи главниот кабел се користи за откачување на уредот од струја, уредот приклучете го во лесно достапен штекер. Доколку забележите абнормалност на уредот, веднаш откачете го главниот кабел од струја. Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр. библиотека или вграден плакар. Батериите или уредот со батерии не ги изложувајте на прекумерна топлина, како на пр. сонце или пожар.

Овој уред не е исклучен од струја се додека кабелот е поврзан во штекер, дури и ако самиот уред се исклу. Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувачата утврдени во EMC директивата за користење на продолжен кабел пократок од 3 метри.

Белешка за сопственикот

Моделот и серискиот број се поставени на задниот дел од уредот. Запишете ги овие броеви во обезбеденото место. Секогаш видете ги кога се обраќате кај Sony продавачот во врска со овој уред.

Бр. на модел. _____

Сериски бр. _____



Овој симбол е наменет за предупредување на корисникот за присуство на неизолиран “опасен напон” во производот кои може да се во доволна количина да предизвика ризик од електричен шок.



Овој симбол е наменет за предупредување на корисникот за присуство на важни инструкции за работа и одржување (сервис) пропратни со уредот.

Важни безбедносни инструкции

- 1) Прочитајте ги овие инструкции.
- 2) Задржете ги овие инструкции.
- 3) Обрнете внимание на сите предупредувања. Следете ги инструкциите.
- 5) Не го користете во близина на вода.
- 6) Чистете го со сува крпа.
- 7) Не ги блокирајте отворите за вентилација. Инсталирајте го во согласност со упатството.
- 8) Не го инсталирајте во близина на извори на топлина како на пр. радијатор, шпорет или други апарати (вклучувајќи и засилувач) кои произведуваат топлина.
- 9) Не го оштетувајте поларизираниот дел и заемјувањето на приклучокот. Поларизираниот приклучок има две оштрици со еден дел поширок од другиот. Заемјувањето има две оштрици и третиот дел е заемјување. Широката оштрица е за ваша безбедност. Ако приклучокот не одговара на Вашиот штекер консултирајте се со електричар.
- 10) Заштитете го кабелот за напојување од газење или притискање особено на приклучокот и каде што излага од апаратот.
- 11) Користете само приклучоци/додатоци специфицирани од страна на производителот.
- 12) Користете го само со постолје, држач, статив, конзола или маса препорачана од производителот или се продава со апаратот. Кога се користи постолје, внимавајте при поместување на постолјето/апаратот да не се преврти.



- 13) Апаратот откачете го од штекер додека грми или кога не го користите подолго време.

- 14) За сервис обратете се кај квалификуван сервисер. Потребен е сервис кога апаратот е оштетен на било кој начин, пр. кабелот за напојување или приклучокот е оштетен, врз апаратот е иструрена течност или предмет паднал во апаратот, апаратот е изложен на дожд или влага, не работи правилно или Ви паднал.

ЗАБЕЛЕШКА:

Оваа опрема е тестирана е во согласност со ограничувањата за дигитални уреди Class B, во согласност со Дел 15 до FCC Правилата. Овие ограничувања се дизајнирани за обезбедување на разумна заштита од штетни пречки во станбените простории. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквентна енергија и ако не се инсталира и користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни пречки во радио комуникацијата. Но, нема гаранција дека пречките нема да се појават во одредена инсталација. Ако овој уред предизвика штетни пречки на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на уредот, корисникот треба да се обиде да ги поправи овие пречки со едно од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја антената.
- Зголемете го растојанието меѓу опремата и ресиверот.
- Уредот поврзете го во штекер во кој не е приклучен ресиверот.
- За помош консултирајте се со продавачот или искусен радио /ТВ техничар.

ВНИМАНИЕ

Ве предупредуваме дека било какви промени или модификации не се одобрени со ова упатство.

Правилно заштитени и заземјени кабли и конектори мора да се користат за поврзување со домашен компјутер и/или периферни уреди со цел да се исполнат FCC ограничувањата за емитување.

Оваа опрема не смее да се преместува или работи заедно со било која друга антена или предавател.

Оваа опрема е во согласност со FCC ограничувањата за емитување на радијација утврдени за неконтролирана околина и е во согласност со FCC Упатство за изложеност на радио фреквенција (RF). Оваа опрема има многу мало ниво на RF енергија која се смета дека се придржува без максимална проценка на изложеност (MPE). Но пожелно е да се инсталира и да работи на растојание најмалку 20 cm или повеќе.

За потрошувачите во Европа



Исфрлање на истрошените батерии (применливо во Европската унија и други земји со посебни собирни центри)

Овој симбол на батеријата или на нејзиното пакување, укажува дека батеријата испорачана со овој производ не треба да се третира како обичен домашен отпад. Кај некои батерии овој симбол може да е во комбинација со хемиски симбол. Додаден е хемиски симбол за жива (Hg) или олово (Pb) ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива и 0.004% олово. Со правилно исфрлање на овој производ и батериите, вие помагате во спречување на потенцијални негативни последици за

околината и човековото здравје. Со рециклирање на овие материјали помагате во зачувување на природните ресурси.

Во случај производот да треба постојано да биде поврзан со вградената батерија заради безбедност, работење или интегрирање на податоците, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван сервисер.

За правилно третирање на батријата и електричната и електронска опрема, кога ќе се истрошат однесете ги во собирни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, видете во делот каде што е опишано како да ја извадите батеријата. Батеријата однесете ја во собирен центар за рециклирање на потрошени батерии. За подетални информации за рециклирање на овој производ или батеријата, контактирајте ја локалната канцеларија, комунална хигиена или продавницата каде што сте го купиле овој производ или батеријата.

Забелешка за потрошувачите: следнава информација е применлива само за опрема купане во земји кои ги применуваат ЕУ директивите.

Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања поврзани за усогласеноста на производот врз основа на законодавството на ЕУ треба да се адресираат до овластениот претставник Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За сервис или гаранција, обратете се на адресите наведени во сервисната книшка или гаранцијата.

Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа опрема е во согласност со основните барања и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC.

За детали пристапете кон следната

URL:

<http://www.compliance.sony.de/>



Забелешка за лиценци и заштитни знаци

- iPhone и iPod touch се заштитни знаци или трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.. App Store е сервисен знак на Apple Inc.
- “Made for iPod” и “Made for iPhone” значат дека сите електронски додатоци се дизајнирани специјално за iPod или iPhone, и се сертифицирани од страна на инвеститорот да одговараат на стандардните перформанси на Apple. Apple не е одговорен за работата на овој урд или неговата согласност со безбедноста и регулаторните стандарди. Забележете дека употребата на овие додатоци со iPod или iPhone може да влијаат врз безжичните перформанси.
- Bluetooth® знакот и логото се регистрирани заштитни знаци сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба на ваков знак од страна на Sony Corporation е под лиценца. Други заштитни знаци или трговски имиња се сопственост на нивните претставници.
- N Mark е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во САД и други земји.

- © 2013 CSR plc и неговата група на компании. aptX® знакот и aptX логото се заштитен знак на CSR plc или еден од неговите компании и може да е регистрирана во една или повеќе јурисдикции.
- Android™ е заштитен знак на Google Inc.
- Google Play™ е заштитен знак на Google Inc.
- MPEG Layer-3 технологија за аудио кодирање и патенти лиценцирани од Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media е или регистрирана трговска марка или заштитен знак на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
- Овој производ е заштитен со одредена интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забрането е користење или дистрибуција на ваква технологија надвор од овој производ без лиценца од Microsoft или овластена филијала на Microsoft.
- Сите други заштитни знаци или регистрирани трговски марки се сопственост на нивните претставници. Во ова упатство, ™ и ® ознаките не се наведени.

Содржина

Водич за делови и контроли..... 7

Почнување со работа

Безбедно прикачување на
системот 10
Дотерување на часовникот 11
Менување режим на приказ ... 12

USB репродукција

Репродукција на USB уред 12

Bluetooth

За *Bluetooth* безжична
технологија 14
Дотерување на *Bluetooth* аудио
кодеци 14
Поврзување на паметен телефон
со еден допир (NFC) 15
Безжично слушање музика на
Bluetooth уред 16
Дотерување на *Bluetooth* режим
на подготвеност 18
Дотерување *Bluetooth* сигнал . 18
Користење “SongPal” преку
Bluetooth..... 18

Тјунер

Слушање радио 19

Прилагодување на звук

Прилагодување на звук 20
Креирање атмосфера за забава
(DJ EFFECT)..... 20
Дотерување на вертикален
звучен ефект 20

Други операции

Користење на Party Chain
функција 21
Дотерување на осветлување .. 23
Користење тајмери 23
Користење дополнителна
опрема 24
Деактивирање на копчињата на
уредот (Child Lock) 24
Дотерување на функција за
автоматска подготвеност 24

Дополнителни информации


Веб страна за компатибилни
уреди 25
Проблеми и можни решенија 25
Пораки 28
Мерки на претпазливост 28
Спецификации 30

Водич за делови и контроли


Во ова упатство главно се објаснети операциите за користење на далечинскиот управувач, но истите операции може да се направат и со користење на копчињата на уредот и имаат исто или слично име.

Уред


– Одозгора




– Напред




– Десно (кога е поставен хоризонтално)



Забелешка

Кога допирате на копчињата на уредот, допрете на печатеното на копчињата да изберете. Но, за копчето , допрете на испакнатиот дел како што е прикажано (стр. 7).

Далечински управувач RM-AMU166




- 1 I/⏻ (on/standby)**
Вклучување на системот или дотерување режим на мирување.
- 2 BLUETOOTH (стр. 14, 16, 17)**
Допрете да изберете *Bluetooth* функција. Држете за активирање на *Bluetooth* спарувањето за време на *Bluetooth* функцијата.
- 3 Уред: FUNCTION
Далечински: FUNCTION +/-**
Изберете функција.
- 4  +/- (select folder)**
Изберете папка на USB уред.
- 5 PARTY CHAIN (стр. 22)**
Активирање или деактивирање на Party Chain функцијата.
- 6  (USB) порт (стр. 12, 13)**
Поврзете USB уред.
- 7  (N-Mark) (стр. 15)**
Near Field Communication (NFC) индикација на точка за допир.
- 8  (stop)**
Запирање на репродукцијата. Допрете двапати за откажување продолжување на репродукцијата на USB уредот.

- 9** (rewind/fast forward)
Држете да најдете точка во песна или фајл при репродукција.
- ◀◀ ▶▶** (go back/go forward)
Изберете песна или фајл.
- Уред: TUNING +/-**
Далечинско: +/- (tuning)
Дотерување станица по желба за време на TUNER функцијата.
- 10** **Уред: ▶|| (play/pause)**
Далечинско: ▶ * (play), || (pause)
Почеток или пауза на репродукција. За продолжување со репродукција на USB уред, допрете ▶||или ▶.
- 11** **Дисплеј**
- 12** **Сензор за далечинско.**
- 13** **Уред: VOLUME/ DJ CONTROL +/-**
Прилагодување на волуменот. Прилагодување на DJ EFFECT ниво (стр.20).
Не можете да го користите ова копче за прилагодување волумен кога е активирано DJ EFFECT.
Далечинско: VOLUME +/-
Прилагодување на волумен.
- 14** **LED SPEAKER (стр. 23)**
Менување светло на осветлување.
- 15** **FLANGER, ISOLATOR, PHASER, PAN (стр. 20)**
Select the DJ EFFECT type.
- 16** **BASS BAZUCA (стр. 20)**
Select the BASS BAZUCA effect.
- 17** **EQ (стр. 20)**
Изберете дефиниран звучен ефект.
- 18** **TIMER MENU (стр. 11, 23)**
Дотерување часовник и тајмери.

- 19** ⊕
Внесете дотерување.
- 20** **OPTIONS**
Влез или излез од мени.
- 21** **RETURN** ↶
Враќање во претходен екран.
- 22** ↕
Изберете ставка од менито или менито со тајмери.
- 23** **TUNER MEMORY (стр. 19)**
Дотерајте радио станица.
- 24** **PLAY MODE/TUNING MODE**
Изберете режим на репродукција на USB уред (стр. 12).
Изберете режим на дотерување (с. 19).
- 25** **REPEAT/FM MODE**
Слушање USB уред, непрекинато една песна или фајл (стр. 13).
Изберете FM режим на прием (моно или стерео) (стр. 19).
- 26** **SLEEP (стр. 23)**
Дотерајте тајмер за спиење.
- 27** **DISPLAY (стр. 12)**
Менување на информација на дисплејот.

* VOLUME + и ▶ копчињата имаат сензибилна точка. Користете ја оваа точка како референца кога работите со системот.

Безбедно прикачување на системот




A FM антенски приклучок

Најдете место и ориентација која обезбедува добар прием кога ќе ја дотерате антената.

Антената држете ја подалеку од кабел на напојување и USB кабел да избегнете шум.

Пример:



* Обликот на приклучокот варира во зависност од земјата/регионот.

B Аудио

Користете аудио кабел (одделно се продава) да направите приклучок на следниот начин:

- **AUDIO OUT L/R приклучоци**
Приклучете аудио влезни приклучоци на додатна опрема.


– **AUDIO IN L/R приклучоци**

Поврзете во аудио излезни приклучоци на додатната опрема. Звукот се слуша преку системот.

– **PARTY CHAIN IN/OUT L/R приклучоци**

Поврзете во друг аудио систем да уживате во Party Chain функцијата (стр. 21).

Пример:




C Напојување

Приклучете го кабелот за напојување во штекер. На дисплејот се прикажува демонстрација. Допрете I/O да го вклучите системот и демонстрацијата автоматски завршува.

Ако испорачаниот адаптер на приклучокот не одговара со штекерот, откачете го од приклучокот (само за модели опремени со адаптер).

Вметнување батерии

Ставете две испорачани R6 (големина AA) батерии да одговараат на прикажаниот поларитет.




Забелешки

- Не мешајте стари и нови батерии или различен тип на батерии.
- Ако далечинскиот управувач не го користите подолго време, извадете ги батериите да не истечат или корозираат.


Инсталирање на системот

Системот може да се инсталира или вертикално или хоризонтално. Изберете стил на инсталација врз основа на Вашите параметри.

– Хоризонтална инсталација



– Вертикална инсталација













Претпазливост

Не седнувајте или да го притиснете системот; во спротивно системот може да се преврти и да се повредите. Внимавајте системот да го ставите на рамна површина и преземете соодветни мерки, особено кога се однесува за деца.

Дотерување часовник

Часовникот не може да го дотерате во Режим на штедење.

- 1 **Допрете** /  **за вклучување на системот.**
- 2 **Допрете** **TIMER MENU.**
Ако на екранот се прикаже “PLAY SET”, допрете  /  непрекинато да изберете “CLOCK” и допрете .
- 3 **Допрете**  /  **непрекинато да дотерате час и допрете** .
- 4 **Допрете**  /  **непрекинато да дотерате минути и допрете** .

Менување режим за приказ

Демонстрацијата се прикажува на дисплејот веднаш штом ќе го приклучите кабелот за напојување во штекер.

Допрете непрекинато DISPLAY додека системот е исклучен.

Демонстрација

Дисплејот се менува и индикаторот трепка дури и кога системот е исклучен.

Нема дисплеј(Power Saving Mode)

Дисплејот се исклучува за заштеда на напојувањето. Тајмерот и часовникот продолжуваат внатрешно да работат.

Часовник

Прикажувањето на часовникот автоматски се префрла во Режим за заштеда на напојување по неколку секунди.

USB репродукција

Репродукција на USB уред

Аудио формати кои може да се репродуцираат на овој систем се:

- MP3: фајл екстензија “.mp3”
- WMA: фајл екстензија “.wma”
- AAC: фајл екстензија “.m4a”, “.mp4” или “.3gp”
- WAV: or “.wav”

Ако аудио фајлови ја имаат горе наведената екстензија но не се во соодветен формат, системот може да репродуцира шум или да се расипе.

Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).

1 Поврзете USB уред во портот.

Забелешки


- Може да го користите iPhone/iPod со овој систем само преку Bluetooth поврзување.
- Може да користите USB адаптер (одделно се продава) да поврзете USB уред во апаратот ако USB уредот не може да се приклучи во портот.

2 Допрете FUNCTION +/- да изберете USB функција.

3 Допрете ► за репродуцирање.

За менување режим на репродукција Допрете PLAY MODE непрекинато.

- Normal Play (blank): репродукција на сите аудио фајлови на USB уредот
- Folder Play (“FLDR”)¹⁾: репродукција на сите аудио фајлови на одредена папка на USB уредот
- Shuffle Play (“SHUF”)²⁾³⁾: мешана репродукција на сите аудио фајлови на USB уред



¹⁾ Не може да изберете Folder Play и “ 1” во исто време.

²⁾ Не може да изберете Shuffle Play и Repeat Play во исто време.

³⁾ Кога ќе го исклучите системот, избраното Shuffle Play се брише и режимот за репродукција се враќа во Normal Play.

Да изберете Repeat Play

Допрете REPEAT непрекинато.

-  : повторување на сите аудио фајлови на USB уредот или во папката
-  : повторување на аудио фајл


Забелешки за USB уред

- Редоследот на репродукција на системот може да се разликува од редоследот на репродукција на поврзаниот дигитален музички плеер.
- Пред да го извадите USB уредот исклучете го системот. Ако го извадите USB уредот додека системот е вклучен може да се оштетат податоците на USB уредот.
- Не се гарантира компатибилност со сите софтвери за кодирање/пишување. Ако аудио фајловите на USB уредот се кодирани со некомпатибилен софтвер, овие фајлови може да репродуцираат шум или испрекинат звук или пак воопшто нема да се репродуцираат.
- Овој систем може да препознае до
 - 256 папки на USB уред.
 - 65,536 аудио фајлови на USB уред.
 - 256 аудио фајлови во папка.

Користење на системот како полнач на батерии

Системот можете да го користите како полнач на батерии за USB уреди кои имаат функција за полнење кога системот е вклучен.

Допрете непрекинато FUNCTION +/- да изберете USB функција.

Полнењето почнува кога USB уредот е поврзан во  портот. На екранот од USB уредот се прикажува статус за полнење. За детали видете во упатството за употреба на USB уредот.

Гледање на информација на дисплејот

Допрете DISPLAY непрекинато додека системот е вклучен.

Можете да гледате информација за следното:

- Поминато време на репродукција, име на фајл или папка.
- Наслов, артист и албум

Забелешки

- Вкупно време за репродукција на USB уред не се прикажува.
- Следново не се прикажува правилно:
 - поминато време на репродукција на MP3 фајл кодиран со VBR (variable bit rate).
 - име на папка и фајл кои немаат ни ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet во форматот на експанзија.
- ID3 tag информација за MP3 фајлови се прикажува кога ID3 верзија 1 и верзија 2 tags се користат (приказ на информација за ID3 верзија 2 tag има приоритет кога и двата ID3 верзија 1 и верзија 2 tags се користат за еден MP3 фајл).

За Bluetooth безжична технологија

Bluetooth безжичната технологија е безжична технологија со краток опсег која овозможува безжична комуникација на податоци меѓу дигитални уреди. *Bluetooth* безжичната технологија работи во опсег од 10 метри (33 feet).

Поддржана *Bluetooth* верзија, профили и кодеци

Поддржана *Bluetooth* верзија:

- *Bluetooth* стандардна верзија 3.0
- Поддржани *Bluetooth* профили:
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Поддржани *Bluetooth* кодеци:

- SBC (Sub Band Codec)
- AAC (Advanced Audio Coding)
- aptX (aptX Codec)

За BLUETOOTH индикаторот

BLUETOOTH индикаторот светнува или трепка сино за приказ на *Bluetooth* статусот.

Статус на системот	Индикатор
<i>Bluetooth</i> мирување	Трепка полека
<i>Bluetooth</i> спарување	Трепка брзо
Воспоставено е <i>Bluetooth</i> поврзување	Свети

Дотерување *Bluetooth* аудио кодеци

Можете да примите податоци во AAC или aptX формат од *Bluetooth* уред.

1 Допрете BLUETOOTH на уредот да изберете *Bluetooth*.

“BT AUDIO” се прикажува на екранот.

2 Допрете OPTIONS.

3 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете “BT AAC” или “BT APTX” и потоа допрете \oplus .

4 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете “ON” или “OFF” и потоа на \oplus .

- ON: Овозможува прием на AAC или aptX формати ако “BT AAC” или “BT APTX” се избрани во чекор 3.
- OFF: Прием на SBC формат.

За излез од менито, допрете OPTIONS.

Забелешки

- Може да уживате во висок квалитет на звук ако се избрани AAC или aptX. Ако не можете да слушате AAC или aptX звук од уредот, допрете “OFF”.
- Ако го смените ова дотерување додека системот е поврзан со *Bluetooth* уред, *Bluetooth* уредот ќе се исклучи. Да поврзете *Bluetooth* уред, повторно направете *Bluetooth* поврзување.
- Ако звукот е испрекинат во AAC форматот, изберете “OFF” за откажување на дотерувањето. Во овој случај, системот прима SBC кодек.

Поврзување pameten телефон со еден допир (NFC)

Што е “NFC”?

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со карток опсег меѓу два различни уреда, пр. мобилен телефон и IC tags. Благодарение на NFC функцијата податоците може да се примаат лесно само со допирање на одредена точка на NFC-компатибилни уреди.

Кога ќе допрете на системот со NFC-компатибилен pameten телефон, системот автоматски:

- се вклучува во *Bluetooth* функција.
- завршува со спарувањето.
- завршува со *Bluetooth* поврзувањето.

1 Преземање и инсталирање на “NFC Easy Connect” app.

Преземете бесплатна Android app од Google Play пребарувајќи “NFC Easy Connect” или пристап до него со дводимензионалниот код. Податоците може да се надградат.

За директен пристап дводимензионален код*

* Користете апликација читач за дводимензионален код.



Забелешки

- Апликацијата може да не е достапна во некои земји/региони.

- Во зависност од Вашиот pameten телефон, може да ја користите NFC функцијата без инсталирање на апликацијата. Во овој случај, работата и спецификацијата може да се разликуваат. За детали видете во упатството за употреба на телефонот.


Компатибилни pametni телефони

Pametni телефони со вградена NFC функција (OS: Android 2.3.3 или понов, освен Android 3.x)

2 Почнете со “NFC Easy Connect” app на pametniот телефон.

Проверете дали е прикажан екранот за апликација.

3 Допрете на pametniот телефон на N-ознаката на системот додека pametniот телефон вибрира.



Завршете го поврзување следејќи ги инструкциите кои се прикажани на pametniот телефон.

Кога ќе се воспостави *Bluetooth* поврзувањето, индикаторот на BLUETOOTH престанува да трепка и останува да свети. На дисплејот се прикажува името на *Bluetooth* уредот.

Можете да го смените изворот на звук од pameten телефон во друг NFC-компатибилен *Bluetooth* уред. За детали, видете во упатството за употреба на Вашиот *Bluetooth* уред.

Совет

Ако не успее спарувањето и *Bluetooth* поврзувањето, направете го следното.

– Повторно активирајте “NFC Easy Connect” и полека поместете го паметниот телефон преку N-Mark.

– Извадете ја кутијата од паметниот телефон.

Репродукција на музика преку паметен телефон

Почнете со аудио репродукција на паметен телефон. За детали за репродукцијата видете во упатството за употреба на паметниот телефон.

Откачување на паметниот телефон

Допрете повторно со паметниот телефон на N-онаката на системот.

Слушање музика безжично на *Bluetooth* уред

Можете да слушате музика од *Bluetooth* уред кој е безжично поврзан.

Проверете на веб страната за компатибилни *Bluetooth* уреди (стр. 25).

Спарување на системот со *Bluetooth* уред

Спарувањето е операција каде *Bluetooth* уредите претходно се регистрираат. Откако ќе се направи еднаш спарување, нема потреба повторно спарување. Ако вашиот уред е NFC-компатибилен паметен телефон, не е потребна рачна постапка за спарување.

1 *Bluetooth* уредот ставете го во опсег од 1 метар (3 feet) од системот.

2 Допрете **BLUETOOTH** на уредот да изберете *Bluetooth*.

“BT AUDIO” се прикажува на екранот.

Забелешка

Ако системот е поврзан во *Bluetooth* уред, допрете **BLUETOOTH** за откачување на *Bluetooth* уредот.

3 Држете на **BLUETOOTH** на системот 2 секунди или повеќе.

“PAIRING” трепка на екранот.

4 Направете ја постапката за спарување на *Bluetooth* уредот.

За детали, видете во упатството за употреба на *Bluetooth* уредот.

5 Изберете “SONY:GTK-X1BT” на екранот од *Bluetooth* уредот.

Ако е потребна лозинка за *Bluetooth* уредот, внесете “0000”.

6 Направете *Bluetooth* поврзување на *Bluetooth* уредот.

Кога ќе заврши спарувањето и е воспоставено *Bluetooth* поврзување, на екранот се прикажува име на *Bluetooth* уредот.

Во зависност од *Bluetooth* уредот, поврзувањето може да почне автоматски откако ќе заврши спарувањето.

Можете да ја проверите адресата на *Bluetooth* уредот со допирање непрекинато на **DISPLAY**.

Забелешки

- Можете да спарите до 9 *Bluetooth* уреди. Ако се спарува 10-ти *Bluetooth* уред, најстаро спарениот уред ќе се избрише.
- “Passkey” може уште да се вика и “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” или “Password” и т.н. во зависност од уредот.
- Статусот за мирување на спарување на системот се откажува по околу 5 минути. Ако спарувањето не е успешно, повторете од чекор 1.

- Ако сакате да го спарите со друг *Bluetooth* уред, повторете од чекор 1 до 6.

Откажување на спарување

Држете на **BLUETOOTH** на уредот околу 2 секунди или повеќе додека на екранот не се прикаже “BT AUDIO”.

Репродукција на музика од *Bluetooth* уред

Можете да работите со *Bluetooth* уред со поврзување на системот и *Bluetooth* уред преку AVRCP. Проверете го следното пред да репродуцирате музика:

- *Bluetooth* функцијата на *Bluetooth* уредот е вклучена.
- Завршено е спарувањето.

1 Допрете **BLUETOOTH** на уредот да изберете *Bluetooth*.

“BT AUDIO” се прикажува на екранот.

2 Востпоставување врска со *Bluetooth* уред.

Последно поврзаниот *Bluetooth* уред автоматски ќе се поврзе. Направете *Bluetooth* поврзување од *Bluetooth* уред ако уредот не е поврзан.

Откако ќе се воспостави врска, на екранот се прикажува името на *Bluetooth* уредот.

3 Допрете ► да почнете со репродукција.

Во зависност од *Bluetooth* уредот,

- може ќе треба да допрете два пати на ► .
- може ќе треба да почнете со репродукција на аудио изворна *Bluetooth* уред.

Забелешки

- Кога системот не е поврзан во *Bluetooth* уред, системот автоматски ќе се поврзе со последно поврзаниот *Bluetooth* уред кога ќе допрете ► .
- Ако се обидете да поврзете друг *Bluetooth* уред во системот, моментално поврзаниот *Bluetooth* уред ќе се исклучи.

Откачување на *Bluetooth* уред

Допрете **BLUETOOTH** на уредот. “BT AUDIO” се прикажува на екранот. Во зависност од *Bluetooth* уредот, *Bluetooth* поврзувањето може автоматски да се откаже кога ќе запрете со репродукција.

Бришење на сите информации за спарување

Користете ги копчињата на уредот да ја направите оваа операција.

1 Допрете **BLUETOOTH** да изберете *Bluetooth*.

“BT AUDIO” се прикажува на екранот.

Ако системот е поврзан во *Bluetooth* уред, името на *Bluetooth* уредот се прикажува на екранот. Допрете **BLUETOOTH** за откачување на *Bluetooth* уредот.

2 Додека држете на ■, допрете **LED SPEAKER** за околу 3 секунди.

“BT HIST” и “CLEAR” се прикажуваат на екранот и сите информации за спарувањето ќе се избришат.

Дотерување *Bluetooth* режим на мирување

Bluetooth режимот на мирување овозможува системот автоматски да се вклучи кога ќе се воспостави *Bluetooth* поврзување од *Bluetooth* уред.

1 Допрете **OPTIONS**.

2 Допрете **↕** да изберете “**BT STBY**” и потоа на **+**.

3 Допрете **↕** да изберете “**ON**” или “**OFF**”.

4 Допрете **I/⏻** за исклучување на системот.

Кога е вклучен *Bluetooth* режимот за мирување, системот чека за *Bluetooth* поврзување дури и кога системот е исклучен. Кога ќе се воспостави *Bluetooth* поврзување, системот автоматски се вклучува.

Забелешка

Системот не може да се префрли во *Bluetooth* режим на мирување ако информацијата за спарување е избришана.

Дотерување *Bluetooth* сигнал

Системот можете да го поврзете од спарен *Bluetooth* уред во сите функции кога *Bluetooth* сигналот е вклучен. *Bluetooth* сигналот фабрички е вклучен. Користете ги копчињата на уредот да ја направите оваа операција.

Додека држите на **■, допрете **BLUETOOTH** околу 3 секунди.**

“**BT ON**” или “**BT OFF**” се прикажува на екранот.

Забелешки

- Не може да ги правите следните операции кога *Bluetooth* сигналот е исклучен:
 - Спарување со *Bluetooth* уред
 - Бришење на информација за спарување
 - Користење “**SongPal**” преку *Bluetooth*
- Кога *Bluetooth* сигналот е исклучен, овој систем не може да открие и поврзувањето не може да се воспостави од *Bluetooth* уред.
- Ако допрете на системот преку NFC-компатибилен pamетен телефон или вклучите *Bluetooth* режим на мирување, *Bluetooth* сигналот автоматски ќе се вклучи.

Користење “**SongPal**” преку *Bluetooth*

За App

Соодветна апликација за овој модел е достапна и на Google Play и App Store. Побарајте “**SongPal**” и преземете бесплатна апликација да дознаете повеќе за карактеристиките.

Bluetooth технологијата работи со iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (5-та генерација), iPod touch (4-та генерација).

Слушање радио

1 Допрете FUNCTION +/- да изберете FM.

2 За автоматско скенирање:

Допрете TUNING MODE непрекинато додека "AUTO" не светне на екранот. Потоа допрете +/- . Скенирањето престанува автоматски кога ќе се дотера станица. "TUNED" и "ST" (само за FM стерео програми) светнува на екранот.

Ако "TUNED" не светне и скенирањето не прекине, допрете ■ скенирањето да запре. Потоа, направете рачно дотерување.

За рачно дотерување:

Допрете TUNING MODE непрекинато додека "AUTO" и "PRESET" исчезнуваат од екранот. Потоа, допрете +/- непрекинато за дотерување станица.

Забелешка

Кога ќе дотерате FM станица која обезбедува RDS сервис, со емитувањето се прикажуваат информации за име на сервисот или име на станицата. Можете да ја проверите RDS информацијата со допирање на DISPLAY.

Совет

За намалување на статичен шум на слаба FM стерео станица, допрете FM MODE се додека "MONO" не светна на екранот.

Зачувување радио станици

Можете да зачувате до 20 FM станици како омилен.

1 Дотерајте станица по желба.

2 Допрете TUNER MEMORY.



3 Допрете +/- да изберете поставен број по желба и потоа на \oplus .

"COMPLETE" се прикажува на екранот. Станицата е зачувана.

Дотерување поставена станица

Допрете TUNING MODE се додека "PRESET" не светна на екранот. Потоа, допрете +/- да изберете поставен број по желба.

Прилагодување звук

Прилагодување звук

За	Направете го ова
Зајакнување на басот и создавање помокен звук	Press BASS BAZUCA.
Избор на поставен звучен ефект	Допрете EQ. За откажување на поставениот звучен ефект, допрете EQ да изберете "FLAT".

Правење атмосфера за забава

(DJ EFFECT)

Користете ги копчињата на уредот да ја направите оваа операција.

1 Допрете FLANGER, ISOLATOR, PHASER или PAN.

Избраното копче светнува и ефектот се активира.

- FLANGER: Креирање звучен ефект (флангинг) слично како татнеж од авион.
- ISOLATOR: Изолирајте одредена фреквенција со прилагодување на друга фреквенција. Пр. кога сакате да фокусирате вокали.
- PHASER: Креирање серија на врвови и падови во фреквенцискиот спектар, како длабок ефект.
- PAN: Креирање чувство дека звукот се движи околу звучниците меѓу левиот и десниот канал.

2 Допрете DJ CONTROL +/- за прилагодување ниво на ефект.

Исклучување на ефектот
Допрете повторно на копче со ефект.

Забелешки

- DJ EFFECT автоматски се исклучува кога ќе го исклучите системот или ќе смените функција или тјунер.
- Не можете да користите VOLUME/DJ CONTROL +/- за прилагодување на волуменот кога е активиран DJ EFFECT. Допрете VOLUME +/- на далечинскиот за прилагодување на волуменот.

Дотерување вертикален звучен ефект

Можете да дотерате звучниот ефект автоматски да се менува според инсталираниот стил на системот. Кога го инсталирате хоризонтално, се емитува стерео звучен ефект. Кога го инсталирате вертикално, горниот звучник го засилува средниот опсег додека долниот звучник го зголемува нискиот опсег.

1 Допрете OPTIONS.

2 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете "VERTICAL SOUND" и потоа на \oplus .

3 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете "AUTO" или "OFF" и потоа \oplus .

За излез од менито, допрете OPTIONS.

Други операции

Користење Party Chain функцијата


Можете да поврзете повеќе аудио систем во групата за правење на подобра забава и произведување на појак звук. Активирајте го системот во групата да биде “Party Host” и споделете ја музиката. Другите системи ќе бидат “Party Guest” и ќе репродуцираат иста музика како и “Party Host”.

Дотерување на Party Chain


Можете да дотерате Party Chain со поврзување на сите системи преку аудио кабли (одделно се продаваат). Пред поврзување на каблите, исклучете го кабелот за напојување.

A Ако сите системи ја имаат Party Chain функцијата

Прв систем




Втор систем



Продолжува поврзувањето се до последниот систем

Последен систем




Кога правите **A** поврзување


- Било кој систем станува Party Host во ова поврзување.
- Можете да изберете нов Party Host кога е активирана функцијата Party Chain. За детали видете “Да изберете нов Party Host” (стр. 22).
- Во ова поврзување последниот систем мора да биде поврзан со првиот систем.

B Ако еден од системите нема Party Chain функција

Прв систем



Втор систем



Продолжува поврзувањето се до последниот систем

Последен систем



Кога правите **B** поврзување

- Може да поврзете систем кој ја нема функцијата Party Chain како последен систем. Внимавајте да изберете функција која одговара со “AUDIO IN” приклучоците на последниот систем.
- Првиот систем мора да го изберете како Party Host па така сите системи ќе репродуцираат иста музика кога ќе се активира функцијата Party Chain.
- Во ова поврзување, последниот систем не е поврзан во првиот систем.

Уживајте во Party Chain

Направете ја следната постапка за активирање на функцијата Party Chain.

- 1 Приклучете го кабелот за напојување и вклучете ги сите системи.
- 2 Прилагодете го волуменот на секој систем.
- 3 Активирајте ја функцијата Party Chain на системот кој сакате да биде Party Host.

Допрете FUNCTION +/- да изберете функција (освен AUDIO IN) и почнете со репродукција. Допрете PARTY CHAIN на уредот. “PARTY” и “CHAIN” двапати се прикажуваат на екранот. Системи репродуцираат иста музика како и Party Host.

Забелешки

- Во зависност од вкупниот број на системи кои сте ги поврзале, Party Guest може ќе му треба некое време пред да почне со репродукција на музика.
- Менувањето на нивото на волуменот и звучниот ефект на Party Host нема да влијае врз емитувањето на Party Guest.
- Party Guest продолжува со репродукција на музика како Party Host дури и кога ќе ја смените функцијата на Party Guest. Но, можете да го прилагодите волуменот и да го смените звучниот ефект на Party Guest.
- Систем кој не е опремен со Party Chain функцијата не може да биде Party Host.
- За детали за работата на друг систем, видете во неговото упатство за работа.

Избор на нов Party Host

Кога правите **A** поврзување, можете да изберете друг систем како нов Party Host. Повторете го чекор 3 од “Уживајте со Party Chain” на системот кој сакате да биде нов Party Host. Моменталниот Party Host автоматски станува Party Guest. Сите системи репродуцираат иста музика како и новиот Party Host.

Забелешки

- Можете да изберете друг систем како нов Party Host откако сите системи ќе завршат со Party Chain функцијата.
- Повторете ги горните чекори ако изберете систем кој не се менува како нов Party Host по неколку секунди.

За деактивирање на Party Chain

Допрете PARTY CHAIN на уредот на Party Host.

Забелешка

Повторете ги горните чекори ако системот не ја деактивира Party Chain по неколку секунди.

Дотерување на звучен режим на Party Chain

Можете да дотерате звучен режим кога функцијата Party Chain е активирана. За оптимален звучен ефект на забава, поставете системи на левата страна од собата да емитува звук само од левиот канал и системи на десната страна за емитување звук од десниот канал.

1 Допрете **OPTIONS**.

2 Допрете **↑/↓** да изберете **“P.CHAIN MODE”** и потоа на **⊕**.

3 Допрете **↑/↓** да изберете **“STEREO”, “RIGHT CH”** или **“LEFT CH”** и потоа на **⊕**.

- **STEREO**: Емитува стерео звук.
- **RIGHT CH**: Емитува моно звук од десниот канал.
- **LEFT CH**: Емитува моно звук од левиот канал.

За излез од менито допрете **OPTIONS**.

Дотерување на осветлување

Можете да изберете осветлување од разни модели на осветлување. Осветлувањето ќе направи светлосни ефекти врз основа на музиката.

Допрете LED SPEAKER.

Секогаш кога ќе допрете на копчето, моделот се менува.

Исклучување на осветлувањето

Допрете LED SPEAKER да изберете “LED OFF”.

Забелешка

Ако светлото на осветлувањето е фрашантно, сменете го светлото на собата или исклучете го осветлувањето.

Користење тајмери

Системот нуди 2 тајмера. Ако ги користите двата тајмера, Sleep Timer има приоритет.

Sleep Timer (Исклучување)

Можете да заспиете слушајќи музика. Системот самиот се исклучува во поставеното време.

Допрете SLEEP.

За откажување на Sleep Timer, допрете SLEEP да изберете “OFF”.

Совет

Да го проверите преостанатото време пред да се исклучи системот, допрете SLEEP.

Play Timer (Репродукција)

Можете да се разбуите со тјунер или USB уред во поставено време. Видете дали сте го дотерале часовникот.

- 1 Подгответе звучен извор, потоа допрете VOLUME +/- за прилагодување на волумен.
- 2 Допрете TIMER MENU.
- 3 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете “PLAY SET” и потоа на \oplus .
- 4 Дотерајте време за почеток.
Допрете \uparrow/\downarrow да дотерате час/ минути и допрете на \oplus .
- 5 Користете ја истата постапка како во чекор 4 да дотерате време на запирање.
- 6 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете звучен извор и допрете на \oplus .
- 7 Допрете $|/\text{power}$ за исклучување.

Проверка на дотерувањето за тајмери или повторно активирање на тајмерот

- 1 Допрете TIMER MENU.
“TIMERSEL” трепка на екранот.
- 2 Допрете \oplus .
- 3 Допрете \uparrow/\downarrow да изберете “PLAY SEL” и потоа на \oplus .

Откажување на тајмерот

Повторете ја истата постапка од горе и изберете “OFF” во чекор 3 и на \oplus .

Забелешки

- Системот се вклучува пред поставеното време. Ако системот се вклучи во поставеното време или ако “STANDBY” трепка на екранот, Play Timer нема да се вклучи.
- Не работете со системот кога треба да се вклучи се додека не почне со репродукција.


Користење дополнителна опрема

- 1 Допрете **VOLUME** – се додека на екранот не се прикаже “VOL MIN”.
- 2 Поврзете ја дополнителната опрема (стр. 10).
- 3 Допрете **FUNCTION +/-** да изберете **AUDIO IN** функција.
- 4 Почнете со репродукција на дополнителната опрема.
- 5 Допрете **VOLUME +** за прилагодување на волуменот.


Забелешка

Системот може автоматски да се префрли во режим на мирување ако нивото на волуменот на поврзаната опрема е премногу ниско. Прилагодете го волуменот на опремата. За автоматски исклучување на функцијата за мирување, видете “Дотерување автоматски на функција за мирување” (стр. 24).

Деактивирање на копчиња на уредот (Child Lock)

Можете да ги деактивирате копчињата на уредот (освен ) за спречување грешка при работа.

Држете на уредот повеќе од 5 секунди.

“CHILD” и “LOCK ON” се прикажуваат на екранот. Со системот можете да работите само преку копчињата на далечинското. За откажување, држете на  на уредот повеќе од 5 секунди се додека “CHILD” и “LOCK OFF” не се прикажат на екранот.

Забелешка

Функцијата Child Lock ќе се откаже кога ќе го откачите кабелот за напојување.

Дотерување автоматска функција за мирување

Овој систем е опремен со автоматска функција за мирување. Со оваа функција, системот автоматски се префрла во режим на мирување за околу 15 минути кога нема никаква операција или нема аудио излезен сигнал. By default, the automatic standby function is turned on.

- 1 Допрете **OPTIONS**.
- 2 Допрете **↑/↓** да изберете “AutoSTBY” и потоа на **⊕**.
- 3 Допрете **↑/↓** да изберете “ON” или “OFF”.

За излез од менито, допрете **OPTIONS**.

Забелешки

- Пораката “AutoSTBY” трепка на екранот околу 2 минути пред да се префрли во режим на мирување.
- Автоматската функција за мирување не работи додека работи тјунерот.
- Системот може автоматски да не се префрли во режим на мирување во следниве случаи:
 - кога е откриен аудио сигнал.
 - за време на репродукција на аудио фајл.
 - кога поставениот Play Timer или Sleep Timer е во процес.

Веб страни за компатибилни уреди

Проверете на долните веб страни за најнови информации за компатибилни USB уреди и *Bluetooth* уреди.

За потрошувачите во Ј.Америка:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

За потрошувачите во САД:

<<http://esupport.sony.com/>>

За потрошувачите во Европа и Русија:

<<http://support.sony-europe.com/>>

За потрошувачите во други земји:

<<http://www.sony-asia.com/support>>

Проблеми и решенија

Доколку се судрите со проблем со системот, најдете го проблемот во листата со проблеми и решенија и обидете се да го поправите. Ако проблемот се уште постои, обратете се кај Sony продавачот.

Имајте на ум дека сервисерот ако замени некој дел при сервисирањето, тој дел може да се задржи.

Ако на екранот се прикаже “PROTECT” и “EXX” (X е број)

Веднаш откачете го кабелот за напојување.

- Проверете нешто да не е блокирано во отворите за вентилација.
- Отстранете го поврзаниот USB уред. Проверете да не има проблем со USB уредот.

Откако ќе ги проверите горните ставки и ќе го решите проблемот, повторно приклучете го кабелот за напојување и вклучете го системот. Ако проблемот се уште постои, обратете се кај Sony продавач.

Системот се префрла во режим на мирување.

- Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на мирување по околу 15 минути кога нема никаква операција или нема аудио излезен сигнал (стр. 24).

Откажано дотерување за часовникот или тајмерот.

- Кабелот за напојување е откачен или има прекин во ел. мрежа. Повторно дотерајте го часовникот (стр. 11) и тајмерот (стр. 23).

Нема звук.

- Прилагодете го тонот.
- Проверете го поврзувањето на додатната опрема ако има (стр. 10).
- Вклучете ја поврзаната опрема.

Има шум или бучава.

- Поместете го системот подалеку од извори на шум.
- Системот поврзете го друг штекер.
- Инсталирајте филтер за шум (одделно се продава) во кабелот за напојување.
- Исклучете ја сараунд електричната опрема.

Тајмерот не работи.

- Проверете го дотерувањето на тајмерот и дотерајте точно време (стр. 23).
- Откачете ја функцијата Sleep Timer (стр.23).

Далечинскиот не работи.

- Отстранете ги пречките меѓу далечинското и уредот.
- Далечинското поместете го поблиску до уредот.
- Насочете го далечинското кон сензорот на уредот.
- Заменете ги батериите (R6/size AA).
- Уредот тргнете го настрана од флуоресцентно светло.

“CHILD” и “LOCK” се прикажува кога ќе допрете копче на уредот.

- Исклучете ја Child Lock функцијата (стр. 24).

USB уред

Нема звук.

- USB уредот не е правилно поврзан. Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот и потоа вклучете го системот.


Има шум, прескокнување и изобличен звук.

- Користите неподдржан USB уред. Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).
- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот и вклучете го системот.
- Самите музички фајлови имаат шум или звукот е изобличен. Шумот може да влезе при креирање на дискот поради условите на компјутерот. Направете повторно диск со музика.
- Брзината користена при кодирање на аудио фајл е многу мала. Испратете аудио фајлови со поголема брзина н USB уредот.

“READING” се прикажува подолго време или му треба повеќе време пред да почне со репродукција.

- Процесот на чистање може да трае подолго време во следниве случаи.
 - Има многу папки и фајлови на USB уредот.
 - Структурата на фајлот е комплексна.
 - Преминаат е капацитетот на мемориј.
 - Внатрешната мем. е фрагментирана.

Се прикажува “OVER CURRENT”.

- Откриен е проблем со нивото на електричната струја преку  портот. Исклучете го системот и извадете го USB уредот од портот. Проверете да не има проблем со USB уредот. Ако се уште постои овој проблем, обратете се кај продавачот на Sony.

Погрешно прикажување.

- Податоците зачувани на USB уредот може се оштетени, повторно префрлете ги податоци на USB уред.
- Карактери кои може да се прикажат со овој систем се бројки и букви. Други карактери што не може да се прикажат се појавуваат како “ _ ”.

USB уредот не е препознат.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот и вклучете го системот.
- Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).
- USB уредот не работи правилно. Видете во упатството за употреба испорачано со USB уредот како да го решите проблемот.

Репродукцијата не запира.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот и вклучете го системот.
- Проверете на веб страната за компатибилни USB уреди (стр. 25).

Репродукцијата не почнува од првиот фајл.

- Режимот за репродукција дотерајте го во Normal Play (стр. 12).

Аудио фајл не може да се репродуцира.

- MP3 фајл во MP3 PRO формат не може да се репродуцира.
- Некои AAC фајлови може да не се репродуцираат правилно.
- AAC фајл кој има видео снимка не може да се репродуцира.
- WMA фајлови во Windows Media Audio Lossless и Professional format неможе да се репродуцираат.
- USB уреди форматирани во системски фајл различен од FAT16 или FAT32 не се поддржани.*
- Ако користите поделен USB уред, само фајлови од првиот дел ќе се репродуцираат.
- Системот може да репродуцира само до 8 папки.
- Фајлови кои се шифрирани или заштитени со лозинка не може да се репродуцираат.

- Фајлови со DRM (Digital Rights Management) авторска заштита не може да се репродуцираат.
- * Овој систем поддржува FAT16 и FAT32, но некои USB уреди не ги поддржуваат сите FAT. За детали, видете во упатството на секој USB уред или контактирајте го производителот.

Bluetooth уред

Спарувањето не може да се направи.

- Поместете го *Bluetooth* уредот поблиску до системот.
- Спарувањето може да не е можно ако има друг *Bluetooth* уред околу системот. Во овој случај, исклучете го другиот *Bluetooth* уред.
- Проверете дали сте внеле точен пасворд во *Bluetooth* уредот.

Bluetooth уредот не може да го детектира овој уред или “BT OFF” се прикажува на екранот.

- Дотерајте го *Bluetooth* сигналот во “BT ON” (стр.18).

Поврзувањето не е можно.

- *Bluetooth* уредот кој се обидува да го поврзете не поддржува A2DP профил и не може да се поврзе со системот.
- Овозможете *Bluetooth* функција на *Bluetooth* уредот.
- Воспоставена е врска од *Bluetooth* уред.
- Информацијата за спарување е избришана. Направете повторно спарување.
- Избришана е информацијата за спарување од *Bluetooth* уредот и повторно направете го спарувањето.

Звукот прескокнува или варира или врската е изгубена.

- Системот и *Bluetooth* уредот се премногу оддалечени.
- Ако има пречки меѓу системот и *Bluetooth* уредот, остранете ги или избегнете ги пречките.

- Ако во близина има опрема која генерира електромагнетно зрачење, како на пр. безжичен LAN, друг *Bluetooth* уред или микробранова печка, тргнете ги подалеку.

Звукот од Bluetooth уредот не може да се слушне на системот.

- Прво појачајте го тонот на *Bluetooth* уредот, потоа прилагодете го со VOLUME +/-.

Има шум, бучава или избличен звук.

- Ако има пречки меѓу системот и *Bluetooth* уредот, отстранете ги или избегнете ги пречките.
- Ако во близина има опрема која генерира електромагнетно зрачење, како на пр. безжичен LAN, друг *Bluetooth* уред или микробранова печка, тргнете ги подалеку.
- Намалете го тонот на поврзаниот *Bluetooth* уред.

Тјунер

Има шум или бучава, или станицата не може да се прими. (“TUNED” или “ST” трепкаат на екранот.)

- Антената поврзете ја правилно.
- Сменете го местото на антената или ориентацијата да добиете подобар прием.
- Поврзете надворешна антена.
- Исклучете ја околната електрична опрема.

Party Chain

Party Chain функцијата не може да се активира.

- Проверете го поврзувањето (стр. 21).
- Проверете аудио кабеллите дали се поврзани правилно.

“PARTY” и “CHAIN” трепкаат на екранот.

- AUDIO IN функцијата е избрана за време на Party Chain функцијата. Допрете FUNCTION +/- да изберете друга функцијат.
- Рестартирајте го системот.

Party Chain функцијата не работи правилно.

- Исклучете го системот. Потоа, вклучете го системот и активирајте ја функцијата Party Chain.

Ресетирање на системот

Ако системот се уште не работи правилно, ресетирајте го системот во фабричките дотерувања.

Користете ги копчињата на уредот за изведување на оваа операција.

- 1 Откачете го и повторно прикачете го кабелот за напојување.
- 2 Допрете I/⏻ за вклучување.
- 3 Додека држите на ■, допрете FUNCTION за околу 3 секунди. “RESET” се прикажува на екранот. Сите кориснички дотерувања, како на пр. зачувани радио станици, тајмери и часовникот се враќаат во фабричкото дотерување.

Пораки

При работа една од следните пораки може да се прикаже или да трепка на екранот.

CHILD LOCK

Овозможена е функцијата за заклучување за деца.

CONNECT

Системот се поврзува со последно поврзануред за време на *Bluetooth*.

ERROR

USB уредот не е препознат или е поврзан непознат уред.

GUEST

Системот станува Party Guest кога е активиранана функцијата Party Chain.

HOST

Системот станува Party Host кога е активирана функцијата Party Chain.

NoDEVICE

Нема поврзано USB уред.

NO TRACK

Во системот не се вчитани фајлови за репродукција.

NOT SUPPORT

Поврзан е USB уред кој не е поддржан или USB уредот е поврзан преку USB hub.

PAIRING

Системот е во режим на спарување.

READING

Системот чита информација од USB уред. Некои операции не се достапни.

TIME NG

Времето на вклучување и исклучување на Play Timer се исти.

Мерки на претпазливост

За безбедноста

- Целосно исклучете го кабелот за напојување од штекер ако не го користите подолго време. Кога го откачувате уредот, секогаш фатете го за приклучокот. Никогаш не влечете за кабелот.
- Ако тврд предмет или течност влезат во системот, откачете го системот и пред да почнете да ракувате со него однесете го на проверка кај квалификуван сервисер.
- AC кабелот за напојување мора да го смени квалификуван сервисер.

За сместување

- Системот не го ставајте во навалена позиција или на места каде што се премногу топли, ладни, прашливи, нечисти или влажни, нема соодветна вентилација, изложен на вибрации, на директна сончева светлина или јака светлина.
- Внимавајте кога системот го ставате на површина која е специјално третирана (на пр. восок, масло или политура) може да се случи обезбојување на површината.
- Ако системот го донесете директно од ладно на топло место или е ставен во многу влажна просторија, влагата може да навлезе во системот и да предизвика дефект. Во ваква ситуација, оставете го системот исклучен додека влагата не испари.

За претоплување

- Претоплувањето на уредот за време на работење е нормално и ова не е дефект.
- Не го допирајте куќиштето ако се користи непрекинато подолго време бидејќи може да се затопли.
- Не ги блокирајте отворите за вентилација.

За звучниците

Вградениот систем на звучници не се отпорни на магнет и сликата од блискиот ТВ може да се искриви. Во овој случај, исклучете го ТВ, почекајте 15 до 30 минути и повторно вклучете го. Ако нема подобрување, системот поместете го подалеку од ТВ.

Чистење на куќиштето

Системот чистете го со мека ткаенина малку навлажнета со лесен раствор од детергент.

Не користите било каков тип на абазивни средства, прашак, растворувачи како на пр. разредувач, бензин или алкохол.

За Bluetooth комуникација

- Bluetooth уреди треба да се користат на растојание од приближно 10 метри (33 feet) (непречено растојание). Ефективниот опсег за комуникација се намалува во следните ситуации.
 - Кога меѓу уредите и Bluetooth поврзувањето има лице, метален предмет, ѕид или други пречки
 - Места каде е инсталиран безжичен LAN
 - Околу микробранова печка
 - Места каде има други електромагнетни бранови

- Bluetooth уреди и безжичен LAN (IEEE 802.11b/g) користат иста фреквенција (2.4 GHz). Кога го кроистите Bluetooth уредот во близина на уред со безжичен LAN, може да се случат електромагнетни пречки. Ова може да предизвика мола проток на податоци, шум или нема да се поврзе. Ако се случи ова, обидете се со следното:
 - Обидете се да ги поврзете системот и Bluetooth уредот најмалку 10 метри (33 feet) подалеку од безжична LAN опрема.
 - Исклучете ја безжичната LAN опрема кога користите Bluetooth уред на растојание од 10 метри (33 feet).
- Радио брановите емитувани од системот може да влијаат врз работата на некои медицински уреди. Бидејќи овие пречки може да предизвикаат дефект, секогаш исклучувајте го напојувањето на системот и Bluetooth уредот на следните места:
 - Во болници, железничка станица, аеродром, бензинска пумпа и на места каде има запалив гас
 - Во близина на автоматски врати и аларм за пожар
- Овој систем поддржува функција за безбедност која е во согласност со спецификацијата на Bluetooth за безбедно комуницирање преку Bluetooth технологијата. Но, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од дотерувањето на содржината и други фактори, па така кога бидете секогаш внимателни кога користите комуникација преку Bluetooth.
- Sony не е одговорен за било каква штета или друг начин на губење на податоците кои произлегуваат од течење на информации при користење на Bluetooth.
- Bluetooth комуникација не се гарантира со сите Bluetooth уреди кој имаат ист профил како и овој систем.
- Bluetooth уреди поврзани со овој систем мора да се во согласност со спецификацијата на Bluetooth наведен од Bluetooth SIG, Inc. Но, дури и ако уредот е во согласност со Bluetooth спецификацијата, има случај каде карактеристиките или спецификацијата на Bluetooth уредот прават да не може да се поврзе или да има различни контролни методи, приказ или работа.
- Може да се појави шум или звукот може да биде прекинат во зависност Bluetooth уредот кој е поврзан со овој систем, околината на комуникација.

Спецификации

АУДИО НАПОЈУВАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ИЗЛЕЗЕН НАПОН И ВКУПНА ХАРМОНИЧНА ДИСТОРЗИЈА (само моделите за САД)

Со оптоварување од 6 ohm, двата канала управувани од 120 – 10,000 Hz; оценето 75 вати по канал минимално RMS напојување, со не повеќе од 0.7% вкупна хармонична дисторзија од 250 миливати до моќност.

Засилувач

Следниве се мерат по

Моделите за САД:

AC 120 V, 60 Hz

Моделите за Мексико:

AC 127 V, 60 Hz

Моделите за Европа и Русија:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Моделите за Чиле и Боливија:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz

Други модели:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Излезна моќ (номинална)

150 W + 150 W (at 6 ohms, 1 kHz,

1% THD)

RMS излезна моќ (референтна)

250 W + 250 W (по канал на

6 ohms, 1 kHz)

Влезови

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R

Напон 2 V, импеданса 47

kilohms

Излези

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R

Напон 2 V, импеданса 1 kilohm

USB

Поддржан формат

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps

AAC: 48 kbps – 320 kbps

WAV: 16 bit PCM

Фреквенции

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Поддржан USB уред

Mass Storage Class

Максимална струја

1 A

↔ (USB) порт

Type A

Bluetooth

Систем на комуникација

Bluetooth стандардна верзија 3.0

Излез

Bluetooth Standard Power Class 2

Максимален опсег на комуникација

Видокруг од приближ. 10 m¹)

Фреквенција

2.4 GHz (2.4000 GHz –

2.4835 GHz)

Метод на модулација

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Компатибилни Bluetooth профили²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Поддржани кодеци

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

aptX (aptX Codec)

- 1) Вистинскиот опсег може да се разликува во зависност од факторите како на пр. пречки меѓу уредите, магнетни полиња околу микробранова печка, статичен електрицитет, осетливост на прием, перформанси на антената, работниот систем, софтверската апликација и т.н.
- 2) *Bluetooth* стандардниот профил ја прикажува намената на *Bluetooth* комуникацијата меѓу уредите.

FM тјунер

FM стерео, FM суперхетороиден тјунер

Антена

FM жичана антена

Опсег на дотерување

Моделите за САД:

87.5 MHz – 108.0 MHz (100 kHz чекори)

Други модели:

87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz чекори)

Звучник

Систем на звучници

2-way, Бас рефлекс

Звучник

Вуфер: 200 mm (7 7/8 in), конусен тип

Високотонец: 66 mm (2 5/8 in), конусен тип

Оценета импеданса

6 ohms

Општо

Моќност

Моделите за САД:

AC 120 V, 60 Hz

Моделите за Мексико:

AC 127 V, 60 Hz

Моделите за Европа и Русија:

AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Моделите за Чиле и Боливија:

AC 220 V – 240 V, 50 Hz

Други модели:

AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Потрошувачка на енергија

110 W

Потрошувачка на енергија (во Режим на заштеда на енергија)

Моделите за Европа и Русија:

0.5 W (Кога “BT STBY” е дотеран во “OFF”)

6 W (Кога “BT STBY” е дотеран во “ON”)

Димензии (в/ш/д) (Приближ.)

757 mm × 303 mm × 363 mm

(29 7/8 in × 12 in × 14 3/8 in)

Маса (Приближ.)

13.8 kg (30 lb 7 oz)

Испорачани додатоци

Далечински управувач (1)

R6 (Size AA) батерии (2)

FM жичана антена (1)

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава

<http://www.sony.net/>



©2014 Sony Corporation

* 4 4 8 5 7 9 0 1 3 * (2)